



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Четврток, 22 јули 1982
Скопје
Број 30 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

362.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 12 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Таир Невзат Исеин, од Скопје,
2. Димитровски Димко Раде, од Крива Паланка,
3. Јолдашев Киро Ангел, од Титов Велес,
4. Топалоски Ирфан Медин, од Дебреште,
5. Алиевски Рамиз Селјадин, од Скопје,
6. Алиов Фаик Аљуш, од Скопје.

II

Правната последица од осудата се прости на:

1. Трајчески Петар Гаврил, од Скопје.

III

Изречената казна затвор во траење од 1 година се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Николовска Ефто Нада, од Скопје.

IV

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Азис Лога Лога, од Струга.

V

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 4 месеци на:

1. Зија Куртиш Лена, од с. Радолишта.

VI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Ангелов Киро Слободан, од Титов Велес.

VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Шерифи Шериф Рамиз, од Тетово.

VIII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 2 години на:

1. Стојановски Милош Благоја, од с. Горно Крушје.

IX

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 08-312
12 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

363.

Врз основа на член 31 од Законот за заштита на воздухот од загадување („Службен весник на СРМ“, бр. 20/74 и 6/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

УРЕДБА

ЗА ПРОПИШУВАЊЕ ПОСЕБНИ УСЛОВИ И КРИТЕРИУМИ ВО ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА РОКОТ ОД ЧЛЕН 31 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЗАШТИТА НА ВОЗДУХОТ ОД ЗАГАДУВАЊЕ

Член 1

Со оваа уредба се утврдуваат посебните услови и критериуми за продолжување на рокот од член 31 од Законот за заштита на воздухот од загадување до 31 декември 1985 година.

Член 2

Посебните услови и критериуми врз основа на кои ќе се цени за колку време ќе се продолжи рокот за секоја организација на здружениот труд одделно се:

1. Времето кога е пуштен во работа објектот односно опремата каде што настануваат односно од каде што се испуштаат штетни супстанции што го загадуваат воздухот и техничко-технолошкиот век на објектот и опремата предвидени со инвестиционата програма како и степенот на реализираноста на инвестиционата програма.

2. Предвидена опрема за заштита на воздухот од загадување со инвестиционата програма и степен на реализираност (вграденост) на таа опрема во објектот.

3. Технички норми за заштита на воздухот од загадување се предвидени во техничката документација за постојната опрема и технологија што создава и испушта штетни супстанции што го загадуваат воздухот.

4. Можности за вградување на додатни уреди и опрема за намалување на степенот на емисијата на штетни супстанции што се испуштаат во воздухот од сите испусни места на гасови и пареа од објектот.

5. Времето предвидено за реконструкција согласно програмите за работа и развој на организацијата и можноста за примена на посовремена технологија или вградување на опрема (филтри и др.) со цел да се намали емисијата на штетните материји во воздухот од сите испусни места на штетни супстанции.

6. Составот и големината на концентрациите од супстанциите (штетните материји) што се испуштаат во воздухот од сите испусни места на објектот.

7. Степенот на загаденоста на воздухот во поблиската и пошироката околина на објектот со супстанции испуштени од испусните места на објектот.

8. Степенот на вкупната загаденост на воздухот во поблиската и пошироката околина на објектот од сите можни извори (објектот, сообраќајот, огништа-греене и др.) согласно законските норми.

9. Локацијата на објектот од каде што се испуштаат штетни супстанции во однос на: населени места, плодни обраотливи површини засеани или засадени со земјоделски култури, природни и изградени реткости и друго.

10. Очекуван степен на загаденост на воздухот во потесната и пошироката околина на објектот со примена и без примена на опрема за прочистување на воздухот, како и примена на нова посовремена техника и технологија или со продолжување со работа на старата техника и технологија.

11. Сумата на инвестициите за изградба на објектот и опремата со опрема за заштита, согласно инвестиционата програма и стварно потрошени инвестиции.

12. Сумата на инвестиции определени за опрема и уреди за заштита на воздухот од загадување, планирани со инвестиционите програми и остварени во текот на изградбата на објектот.

13. Изградена или уградена опрема за заштита на воздухот од загадување што функционира, односно не функционира.

14. Сумата на исплатени инвестиции, вкупно за целиот објект и посебно за објектите и опремата за заштита на воздухот од загадување.

15. Вкупниот приход на организацијата на здружениот труд.

16. Вкупниот доход на организацијата на здружениот труд.

17. Чистиот доход на организацијата.

18. Личните доходи на работниците.

19. Планирана и остварена акумулација на средства од работата на објектот што испушта штетни супстанции во воздухот, од денот на пуштањето во работа на објектот до денот на процената.

20. Вкупна акумулација на средства на организацијата на здружениот труд.

21. Инвестиции во тек (Изградба на нови капацитети).

22. Степен на искористување на капацитетите на објектите што испуштаат штетни супстанции што го загадуваат воздухот, согласно предвидувањата со проектот и остварувањето.

23. Продуктивноста, економичноста и рентабилноста на работењето на организацијата на здружениот труд што има објекти што испуштаат штетни материји во воздухот.

24. Задолжителност на организацијата на здружениот труд и висина на пристигнатите анuitети за исплата.

25. Техничко-технолошката исправност на капацитетите (објектите) каде што настануваат штетните материји што се испуштаат во воздухот, во смисла на рационално искористување на енергетските сировини.

26. Вкупните обврски на организацијата на здружениот труд спрема заедницата и спрема деловните партнери.

Член 3

На организациите на здружен труд што согласно оваа уредба ќе бараат да им се продолжи рокот за примена на одредбите од Законот за заштита на воздухот од загадување, тој рок ќе им се продолжи ако исполнат еден од следните услови:

А. За една година, ако:

— е во тек реконструкција што ќе овозможи намалување на загадувањето на воздухот во потесната околина на објектот;

— се набавени и се во тек на монтирање уреди и опрема за намалување на загадувањето на воздухот;

— степенот на загадувањето и загаденоста на воздухот во поблиската околина според постојните законски прописи се цени дека ќе бидат во толерантни граници и без примена на опрема и уреди за прочистување на воздухот;

— во претходната година имало негативен биланс и се очекува во наредната година да ги покрие загубите;

— вредноста на средствата за набавка на филтри и друга опрема и уреди за пречистување на воздухот изнесуваат над 30% од чистата акумулација;

— просечните лични доходи на работниците во организацијата на здружениот труд во претходната година биле помали од просечните лични доходи во Републиката;

— има вградено опрема за заштита на воздухот која не функционира заради помали технички оправки.

Б. За две години, ако:

— се планирани и се обезбедени средства во двете наредни години да се изврши реконструкција или примена на технологијата со која ќе се обезбеди намалување на загадување на воздухот;

— согласно степенот на загадувањето што го врши објектот и климатските, метеоролошките и редјевните услови се цени дека во наредните две години нема да настане загадување што штетно ќе се одрази врз здравјето на луѓето во потесната и пошироката околина, а постојат услови за меѓувреме да се монтираат филтри;

— е предвидена дислокација на објектот што го загадува воздухот во просторот, каде степенот на загадувањето што настанува од тој објект ќе биде во толерантни граници;

— организацијата на здружениот труд три години наназад работи со загуби поради неискористување на капацитетите, а се очекува максимално искористување на капацитетите и се гарантира таквото искористување со програмата за работа на организацијата;

— во наредните две години организацијата треба да исплати пристигнати анuitети повисоки или еднакви на чистата акумулација што се добива од објектот што врши загадување на воздухот;

— има инвестиции во тек кој треба да се реализираат во наредните две години;

— повеќе од три години работи со загуби и има санациона програма со која се предвидува во наредните две години да се санира финансиската состојба и се обезбедат мерките за заштита на воздухот од загадување;

— просечните примања на вработените за време од три години наназад се помали од просечните примања во Републиката.

В. За три години, ако:

— поради застареност на опремата и технологијата ОЗТ планира во наредниот период од три години да се изврши промена на технологијата и опремата со која ќе се обезбеди поголема продуктивност и заштита на воздухот од загадување;

— сумата на инвестициите за набавка и монтирање на опремата за заштита на воздухот од загадување е над 50% од тригодишната чиста акумулација на организацијата;

— предвидениот степен на искористување на капацитетите е понизок од планираниот за пет години наназад поради немање на репроматеријали и други објективни причини, а се предвидува врз основа на програми тоа да се реши;

— пристигнатите анuitети и други давачки се поголеми од годишната чиста акумулација на организацијата на здружениот труд;

— има инвестиции во тек во кои организацијата на здружениот труд учествува со над 50% свои средства;

— повеќе од четири години работи со загуби и просекот на примањата на личните доходи на вработените за тоа време бил под просекот на личните доходи на Републиката;

— се оцени дека само со намалување за одреден процент на вкупните обврски на организацијата на здружениот труд спрема заедницата може

во наредните три години да се обезбедат наменски финансиски средства за опрема за заштита на воздухот од загадување;

— во програмите за работа и развој на ОЗТ е предвидено во наредните 3 години да се изврши реконструкција на објектите и постројките од каде што се испуштаат штетни материи, во смисла на намалувањето на концентрацијата на штетните супстанции што го загадуваат воздухот.

Член 4

Извршниот совет на Собранието на СРМ на ОЗТ ќе им го продолжува рокот за примена на одредбите од Законот за заштита на воздухот од загадување по предлог на Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина.

Член 5

Републичкиот комитет за урбанизам и заштита на човековата околина за оценка на оправданоста на барањето на ОЗТ за продолжување на рокот за примена на одредбите од Законот за заштита на воздухот од загадување, формира комисија од претставници на надлежните републички органи на управата.

Член 6

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 23-1430/1
8 јули 1982 година
Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

364.

Врз основа на член 27 и член 28 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“, бр. 33/80) и член 59 и 60 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на предлог на Советот на Републичката заедница за работи на цените, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ЦЕНОВНИК ЗА ПООДДЕЛНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИ НА ЦЕНИТЕ, ЗАРАДИ ЗАВЕРКА

1. Производителските организации на здружен труд, односно организациите на здружен труд што вршат услуги (во натамошниот текст: самоуправни организации и заедници) се должни да доставуваат ценовник со документација до Републичката заедница за работите на цените заради заверка пред зголемување на цените на следните производи и услуги од надлежност на Републиката, и тоа:

- 0101 Електростопанство
- 0102 Производство на јаглен
- 010201 Производство на камен јаглен
- 010202 Производство на мрк јаглен
- 010203 Производство на ровен лигнит
- 10203 Сушен лигнит
- 0112 Производство на неметални минерали
- 011212 Производство на амбалажно стакло
- 0118 Производство на базни хемиски производи
- 011831 Производство на вештачки синтетички влакна
- 011832 Производство на пластични маси
- 0121 Производство на градежен материјал
- 012120 Производство на цемент

- 0113 Металопереработувачка дејност
- 011314 Производство на метална амбалажа: сите производи
- 011315 Производство на клинци, заковки, вијци и други жичани стоки
- 011390 Производство на стока за широка потрошувачка, печки и шпорети, прибор за јадење, резервни делови, машини за шиење, метален намештај и опрема за болници
- 0114 Производство на алат: само резен алат кој се изработува по специјални барања
- 0114 Машиноградба
- 011412 Производство на градежни и рударски машини и уреди — сите производи
- 011413 Производство на машини за обработка на метал и дрво — сите производи
- 011410 Производство на останати машини и уреди: (без електрични и земјоделски) сите производи
- 011420 Производство на земјоделски машини: сите производи
- 0115 Производство на сообраќајни средства
- 011526 Производство на велосипеди, трицикли и специјални делови за велосипеди
- 0117 Производство на електрични машини и апарати
- 011722 Производство на радио и телевизиски приемници и електроакустични апарати и уреди: сите производи
- 011749 Производство на останати апарати за домаќинство: само правосмукалки и пегли
- 0119 Преработка на хемиски производи: сите производи
- 0122 Производство на резана граѓа и плочи
- 0112201 Производство на резана граѓа од иглолистници и широколистници и резани железнички прагови, освен споредни производи на дрвната индустрија
- 012202 Производство на фурнир и плочи и производство на благороден и слеп фурнир — шпер плочи, плочи иверици, лесонит плочи, влакнатици и облагородни плочи
- 012203 Импрегнација на дрво: импрегнација на јамско дрво, железнички режани и делкани прагови и обло дрво
- 0124 Производство и преработка на хартија
- 012410 Производство на целулоза и хартија: сите производи
- 012421 Тетра пак и сетра брик, амбалажа и амбалажа за фармацевтска индустрија
- 0125 Производство на текстилни предива и ткаенини: сите производи
- 0127 Производство на кожи и крзна: сите производи
- 0128 Производство на кожни обувки и галантерија: сите производи
- 0134 Графичка дејност
- 013400 Само школски тетратки
- 1203 Култура, уметност, информации
- 120311 Издавање учебници и прирачници
- 120312 Издавање дневни политичко-информативни листови
- 0130 Земјоделско-прехранбени производи
- 013010 Трици и добиточно брашно
- 013021 Производство на леб и печива: сите видови леб (таму каде е надлежна Републиката)
- 013022 Тестенини, сите видови, освен смрзнати теста
- 013030 Преработка на овошје и зеленчук: освен додатоци на јадењата, смрзнат зеленчук, смрзнати готови јадења и полуготови јадења, печурки и производи од печурки
- 013041 Свежо месо (телешко, јунешко, говедско, свинско и бројлери)
- 01342 Преработка од месо (сите производи)
- 013050 Свежо млеко и преработки од млеко: освен кефир, кумис, павлака и овчо кисело млеко, сладолед, јајца во прав и меланж од јајца

- 013060 Резанки од шеќерна репка
 01307 Производство на кондиторски производи: само чоколада за јадење и месење и производство на какао од сите видови
 013080 Сачма и погачи од соја и сончоглед
 013099 Само кафе и пекарски квасец
 013111 Производство на шпиритус
 013112 Производство на пиво: сите производи
 013200 Мешана добиточна храна (концентрати и супер концентрати)
 020302 Слатководна риба (крап, сом, амур и пастрмка)
 030033 Производи од искористување на шумите (трупци, целулозно и огревно дрво)
Услуги
 030202 Задолжителни видови на ветеринарни услуги
 060101 Превоз на патници во железничкиот сообраќај
 060501 Превоз на патници во меѓумесниот патен сообраќај
 060900 ПТТ услуги
 110201 Осигурување на имоти и лица: само задолжително осигурување на моторни возила
 110904 Адвокатски услуги
 120360 Радио-телевизиска претплата

2. Во постапката за формирање на цените од точка 1 на оваа одлука ќе се обезбеди тие да се формираат во односите на меѓусебната зависност, поврзаност и одговорност на самоуправните организации и заедници со примена на критериумите за формирање на цените утврдени со Законот за основите на системот на цените и општествената контрола на цените и во согласност со утврдената политика на цените во тековната година.

3. Самоуправните организации и заедници кои цените на производите и услугите од точка 1 на оваа одлука ги формираат по пат на самоуправни спогодби во смисла на член 13 од Законот за основите на системот на цените и општествената контрола на цените, не се должни да ги доставуваат ценовниците на тие производи и услуги на Републичката заедница за работите на цените заради заверка, освен за производите и услугите кои се предмет на размена надвор од сложената, односно работната организација на здружен труд.

Самоуправните организации и заедници не се должни на Републичката заедница за работи на цените да доставуваат ценовник заради заверка на производите односно услугите од надлежност на Републиката, кои ги произведуваат, односно вршат по специјални технички услови и спецификации на купувачот или на основа индивидуално договорени порачки, односно јавни лицитации.

4. Одредбите од точка 1 и 3 на оваа одлука се применуваат само доколку не е пропишана некоја од останатите мерки на непосредна контрола на цените или посебен начин на формирање на цените.

5. Оваа одлука останува на сила додека не се острганат пореметувањата во односите на пазарот и во движењето на цените заради чие отстранување е донесена, со тоа што најкасно во рок од 6 месеци ќе се преиспита дали постојат причини за задржување на оваа одлука во сила.

6. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1492/1
 9 јули 1982 година
 Скопје

Потпретседател
 на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

365.

Врз основа на член 16, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“, бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦА ЗА РОДОТ ВО 1982 ГОДИНА

1. Во Одлуката за премија на пченицата за родот во 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 6/82), во точка 3 бројката „1,70“ се заменува со бројката „1,00“, а зборовите „односно цената што ќе важи на пазарот во Нови Сад“, се бришат.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1491/1
 8 јули 1982 година
 Скопје

Потпретседател
 на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

366.

Врз основа на член 83 став 2 од Законот за народна одбрана („Службен весник на СРМ“, бр. 11/76), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ НАЧАЛНИК И ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ШТАБ ЗА ЦИВИЛНА ЗАШТИТА

I. Се разрешуваат од должност во Републичкиот штаб за цивилна заштита членовите:

- Милчо Балевски,
- Ратко Димовски,
- Киро Никоски,
- инж. Горги Пуцаковски,
- инж. Тасе Стојов,
- инж. Борис Сеистрајков,
- инж. Слободан Таневски,
- инж. Љубомир Тасевски,
- инж. Владо Косевски,
- инж. Јован Цветковски и
- д-р Ангел Цеков.

II. Во Републичкиот штаб за цивилна заштита се именуваат:

а) за началник

— Тодор Кралев, помошник на Републичкиот секретар за народна одбрана.

б) за членови:

1. Никола Арсовски, секретар на Републичкиот одбор на Црвениот крст на Македонија,

2. м-р Иван Димитровски, потсекретар во Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво,

3. Илија Илиевски, виши советник за организација на цивилна заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

4. д-р Јосиф Јосифовски, советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика,

5. Благоја Левајковиќ, советник за РХБ заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

6. Томислав Петрушевски, началник на Одделението за цивилна заштита во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

7. д-р Никола Поповски, републички ветеринарен инспектор во Управата за ветеринарна служба,

8. д-р Сотир Сотировски, раководител на Институтот за епидемиологија и микробиологија во Републичкиот завод за здравствена заштита,

9. м-р Љупчо Тодоровски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво,

10. Јане Туфа, стручен соработник за засолнување, затемнување и маскирање во Републичкиот секретаријат за народна одбрана,

11. Диско Цветановски, началник на Одделението за заштита од пожар и експлозии во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи,

12. Славко Цоневски, помошник на претседателот на Републичкиот комитет за земјоделство, шумарство и водостопанство,

13. Љупчо Чакар, главен републички инспектор за земјоделство, шумарство и водостопанство.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1465/1

11 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

367.

Врз основа на член 8а од Законот за изменување и дополнување на Законот за Центарот за странски јазици („Службен весник на СРМ“, бр. 10/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ЦЕНТАРОТ ЗА СТРАНКИ ЈАЗИЦИ — СКОПЈЕ

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија е согласен со Одлуката на Советот на Центарот за странски јазици — Скопје, со која за директор на Центарот е именувана Мирослава Ралева, досегашен директор на Центарот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1452/1

24 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

368.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ПОВТОРНО НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ЗА ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ ВО РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1. Кирило Коштанов, потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи, повторно се назначува на истата должност.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1323/1

18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

369.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. За помошник на републичкиот секретар за финансии се назначува Китан Стојановски, советник на републичкиот секретар за финансии.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1324/1

18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

370.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА РЕПУБЛИЧКИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

1. За помошник на републичкиот секретар за финансии се назначува Стојче Јакимовски, досегашен член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за финансии на Собранието на општината „Карпош“ — Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1325/1

18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

371.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се назначува Петко Чадиовски, потсекретар во Републичкиот секретаријат за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1326/1

18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

372.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство се назначува Душанка Христова, советник на републичкиот секретар за економски односи со странство.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1327/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

375.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се назначува Данаил Симовски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1330/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

373.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се назначува Коста Љатковски, советник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1328/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

376.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се назначува Владо Црвенковски, помошник на републичкиот секретар за здравство и социјална политика.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1331/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

374.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОПШТОСТОПАНСКИ РАБОТИ И ПАЗАР**

1. За советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар се назначува Илија Анастасов, советник на републичкиот секретар за општостопански работи и пазар.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1329/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

377.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА**

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика се назначува Цветанка Филиповска, досегашен секретар на Републичката самоуправа интересна заедница за општествена заштита на децата.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1332/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

378.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за образование и наука се назначува Никола Василевски, помошник на републичкиот секретар за наука и образование.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1333/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

379.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука се назначува м-р Шабан Шеху, помошник на републичкиот секретар за наука и образование, сметано од 15. IX. 1982 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1334/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

380.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука се назначува Нијази Лимановски, новинар во Службата за информации во Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1335/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

381.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура се назначува Ристо Шанев, советник на републичкиот секретар за меѓународни односи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1336/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

382.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА КУЛТУРА

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура се назначува Иљами Емин, досегашен директор на Театарот на народностите во Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1337/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

383.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ
ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОТСЕКРЕТАР ВО РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ

1. За потсекретар во Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Александар Димитров, секретар на Републичкиот општествен совет за односи со странство, сметано од 1. IX. 1982 година.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1338/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

384.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА МЕЃУНАРОДНИ ОДНОСИ**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи се назначува Ристо Блажевски, советник на републичкиот секретар за меѓународни односи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1339/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

385.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ИНФОРМАЦИИ**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации се назначува Мира Јанковска, уредник на надворешна рубрика во Радио Скопје.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1340/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

386.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација се назначува Еврипид Ричковски, раководител на група во Републичкиот комитет за законодавство и организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1341/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

387.

Врз основа на член 173 став 3 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА РЕПУБЛИЧКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА**

1. За помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација се назначува Елена Поповска, раководител на група во Републичкиот комитет за законодавство и организација.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1342/1
18 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

388.

Врз основа на член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за организирање на научните дејности („Службен весник на СРМ“, бр. 42/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА ИНСТИТУТОТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“ — СКОПЈЕ**

1. Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија дава согласност на Одлуката на Советот на Институтот за македонски јазик, со која за директор на Институтот е именуван Трајко Стаматоски, досегашен директор на Институтот.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1451/1
24 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

389.

Врз основа на член 4 од Законот за основање Координационен одбор за организациите на здружениот труд кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет („Службен весник на СРМ“, бр. 44/77), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ**ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ, ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА КООРДИНАЦИОНИОТ ОДБОР ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕН ТРУД КОИ ВРШАТ РАБОТИ НА НАДВОРЕШНО-ТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ**

1. Се утврдува престанување на функцијата претседател, заменик претседател и членови на Координациониот одбор за организациите на здружен труд кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет:

- а) претседателот:
- Тахир Кадриу;
- б) заменик на претседателот:
- инж. Љубомир Коруновски;
- в) членови:
- Вера Димитрова,
- Ванчо Близнаковски,
- Икмет Крифца,
- Сокол Симовски,
- Ђеми Мемети,
- Таки Маевски,
- Никола Радев,
- Мирко Ристевски.

II. Во Координациониот одбор за организациите на здружен труд кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет се именуваат:

- а) за претседател:
- Сретен Акимовски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за економски односи со странство;
- б) за заменик претседател:
- инж. Љубомир Коруновски, член на Извршниот совет и претседател на Републичкиот комитет за енергетика, индустрија и градежништво;
- в) за членови:
- 1. Живко Ефтимовски, директор на „Преспатекст“ — Ресен,
- 2. Никола Јошевски, член на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од услужните дејности, вработен во ОЗТ „Јавор“ — Битола,
- 3. Трајко Кецаковски, секретар на Секретаријатот за кадровски прашања,
- 4. Светислав Митровски, заменик на републичкиот секретар за внатрешни работи,
- 5. Димитар Мојсов, генерален директор на „Агрохемизација“ — Скопје,
- 6. Сокол Симовски, претседател на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од индустријата и рударството,
- 7. Александар Симовски, заменик на претседателот на Републичкиот одбор на синдикатот на работниците од земјоделството, прахранбената и тутунската индустрија,
- 8. Благоја Тикваровски, член на Извршниот одбор на Собранието на Стопанската комора на Македонија.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1453/1
24 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

390.

Врз основа на член 16 од Законот за прибавување и користење на странски средства за зголемување на вработеноста и вработувањето на повратници од странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/78), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРЕСТАНУВАЊЕ ФУНКЦИЈАТА ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН И ЗАМЕНИК ЧЛЕН НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗГОЛЕМУВАЊЕТО НА ВРАБОТЕНОСТА ВО СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ И ВО ИЗРАЗИТО ЕМИГРАЦИОНИТЕ ПОДРАЧЈА НА СФРЈ

I. Се утврдува престанување функцијата член и заменик член на Управниот одбор на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и во изразито емиграционите подрачја на СФРЈ на:

- а) членот:
- Милан Хроват;
- б) заменик на членот:
- Бошко Здравковски.

II. Во Управниот одбор на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и во изразито емиграционите подрачја на СФРЈ Југославија се именуваат:

- а) за член:
- Икмет Крифца, член на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија;
- б) за заменик член:
- Бошко Здравковски, помошник на директорот на Републичкиот завод за општествено планирање.

III. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 17-1454/1
24 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Драгољуб Ставрев, с. р.

391.

Врз основа на член 41 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ бр. 8/80, 26/80 и 5/82), претседателот на Републичкиот комитет за сообраќај и врски донесува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ И НАЧИНОТ НА ИЗДАВАЊЕТО НА ПЛОВИДБЕНАТА ДОЗВОЛА И РЕГИСТАРСКИТЕ ТАБЛИЦИ

Член 1

Во Правилникот за формата и содржината на пловидбената дозвола и регистарските табелици и начинот на издавањето на пловидбената дозвола и регистарските табелици („Службен весник на СРМ“ бр. 25/80), во член 9 зборовите „општинскиот орган на управата надлежен за работите на езерската пловидба“ се заменуваат со зборовите „Капетанијата на пристаништата“.

Член 2

Во Образецот за пловидбената дозвола за чамец и пловна инсталација, во првата надворешна страна зборовите „Општински орган“ се заменуваат со зборовите „Капетанија на пристаништата“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 09-224
22 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Републичкиот комитет за сообраќај и врски,
дипл. ел. инж. Ристо Петровски, с. р.

392.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и вос-

питание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет на I-та седница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ГЕОГРАФИЈА ЗА I КЛАС НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Географија за I клас на средното образование, од Миленковски м-р Љубе, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-97
5 јуни 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

393.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на I-та седница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ПОСЛУЖУВАЊЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Послужување, од Вељановски Трајан, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-102
5 јуни 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

394.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на I-та седница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МИКРОБИОЛОГИЈА НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ

1. Се одобрува употребата на учебникот Микробиологија на прехранбени производи, од Абрашевски Душко и Ризевски Ристо, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-101
5 јуни 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

395.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на I-та седница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ МАТЕМАТИКА ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Математика за V одделение од Д. Липовац, Л. Сотировиќ, Д. Аревски, Ј. Стефановски и Н. Лазаревски, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-103
5 јуни 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

396.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 15 од Законот за учебници за основно и средно образование („Службен весник на СРМ“, бр. 44/76), Републичкиот педагошки совет, на I-та седница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ОСНОВИ НА ТЕХНИКАТА И ПРОИЗВОДСТВОТО ЗА V ОДДЕЛЕНИЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Основи на техниката и производството за V одделение, од Војновски м-р Никола, Шајноски Петко, Мицевски Борислав, Богдановски Илија и Трајановски Димитар, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-104
5 јуни 1982 година
Скопје

Републички педагошки совет
Претседател,
Мадевски д-р Живко, с. р.

397.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на I-та седница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОИЗВОДИ — ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на прехранбени производи — овошје и зеленчук, од Цветков д-р Љубомир, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-98

5 јуни 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

Мадевски д-р Живко, с. р.

398.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на I-та седница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ТЕХНОЛОГИЈА НА БОЕЊЕ И ПЕЧАТЕЊЕ

1. Се одобрува употребата на учебникот Технологија на боење и печатење, од Смилев Илија и Манговска м-р Биљана, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-99

5 јуни 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

Мадевски д-р Живко, с. р.

399.

Врз основа на член 195 од Законот за државната управа („Службен весник на СРМ“, бр. 45/80) и член 53 од Законот за средно образование и воспитание („Службен весник на СРМ“, бр. 25/79), Републичкиот педагошки совет, на I-та седница, одржана на 4 јуни 1982 година, донесе

РЕШЕНИЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА УЧЕБНИКОТ ИСПИТУВАЊЕ НА ТЕКСТИЛОТ

1. Се одобрува употребата на учебникот Испитување на текстилот, од Чпујаноска Виолета и Ца-

рева Љубица, во издание на Работната организација за учебници „Просветно дело“ — Скопје, 1982 година.

2. Решението да се достави до Републичкиот комитет за образование и наука, Работната организација за учебници „Просветно дело“ и архивата на Републичкиот педагошки совет.

3. Ова решение влегува во сила од денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 03-100

5 јуни 1982 година

Скопје

Републички педагошки совет

Претседател,

Мадевски д-р Живко, с. р.

400.

Уставниот суд на Македонија на основа членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки на седницата одржана на 17 јуни 1982 година, донесе

ОДЛУКА

1. СЕ УКИНУВА членот 2 во делот во кој како обврзници на самопридонесот се предвидени и работните луѓе и граѓаните кои повремено вршат услуги на подрачјето на месната заедница во село Миравци од Одлуката за воведување на самопридонес на подрачјето на Месната заедница од село Миравци, Гевгелија, донесена со референдум на 21 јануари 1982 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Месната заедница во село Миравци, на начинот предвиден за објавување на општите акти.

3. Уставниот суд на Македонија со решение У. бр. 31/81 од 15 април 1982 година поведе постапка за оценување законитоста на оспорената одредба од одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 10 од Законот за општите начела на самопридонесот („Службен весник на СРМ“, бр. 27/78).

4. Разгледувајќи ја оспорената одлука во предходните испитувања и на седницата, Судов утврди дека со неа се воведува самопридонес за доградба на водовод, за изградба на училиште и за изградба на објекти од областа на културата и физичката култура. Самопридонесот се воведува за пет години, во висина од 2,5% од нето личните доходи на работниците вработени во стопанството и опшествените дејности, од пензиите на пензионерите, од приходот на занаетчиите и лицата кои повремено вршат услуги на подрачјето на месната заедница Миравци, како и 2% од катастарскиот приход на земјоделците.

Согласно ставот 1 на член 10 од Законот за општите начела на самопридонесот обврзници на самопридонесот се работните луѓе и граѓаните кои имаат живеалиште на подрачјето за кое се воведува самопридонесот. Обврзници на самопридонесот, според ставот 2 на овој член, се и лица кои немаат живеалиште, а имаат во сопственост неподвижен имот на подрачјето за кое се воведува самопридонесот, но само под услов тие да имаат непосредна или посредна корист од објектите што ќе се градат со средствата од самопридонесот.

Во конкретниот случај во членот 2 од оспорената одлука, покрај работните луѓе и граѓаните кои имаат живеалиште на подрачјето на месната заедница Миравци, како обврзници на самопридонесот се предвидени и лица кои повремено вршат услуги на подрачјето на оваа месна заедница и се задолжени со 2,5% како другите обврзници.

Со оглед на тоа што лицата кои повремено вршат услуги на подрачјето на месната заедница за која се воведува самопридонесот, немаат живеалиште, ниту пак имаат недвижен имот на подрачјето на кое се воведува самопридонесот, односно немаат заеднички интереси и потреби со работните луѓе и граѓаните од тоа подрачје, Судов смета дека нема основ овие лица да бидат обврзници на самопридонесот, кога со самопридонес се здружуваат средства за задоволување на таквите интереси и потреби, поради што смета дека овој дел од член 2 од оспорената одлука не е во согласност со членот 10 од означениот закон.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 31/82
17 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

401.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 јуни 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на Правилникот за распределба на средствата за лични доходи и заедничка потрошувачка, донесен од работниците во Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ во Штип со референдум одржан на 28 јануари 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Ученичкиот дом „Браќа Миладиновци“ во Штип на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето за општините Штип, Пробиштип и Свети Николе во Штип му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог со барање да ја оцени уставноста и законитоста на правилникот означен во точката 1 на ова решение. Според наводите во предлогот, овој правилник бил противуставен и незаконит затоа што не содржел никакви основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи на работниците.

4. На седницата Судот утврди дека оспорениот правилник содржи Методологија за вреднување на работите и работните задачи со разработен систем на основи и мерила. Така, со нејзиниот член 2 се предвидени следните основи: сложеноста, одговорноста во работата, условите за работа и квалитетот во работата. Сите овие основи во натамошните одредби на методологијата (член 3 до 17) се разработени во подоснови, кои во посебна табела се вреднувани за секој работник и е даден вкупниот број на бодовите.

Со оглед на тоа што оспорениот правилник содржи основи и мерила за распределба на средствата за лични доходи, Судот оцени дека тој не е во несогласност со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и дека не е во спротивност со ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 198/81
23 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

402.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија, членот 15 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 23 јуни 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката бр. 3548, донесена од Работничкиот совет на Основната организација на здружениот труд „Мебел“, во состав на Работната организација Дрвно-индустриски комбинат „Црн Бор“ во Прилеп на седницата одржана на 3 октомври 1981 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Основната организација на здружениот труд „Мебел“ во Прилеп на начинот предвиден за објавување на самоуправните општи акти.

3. Општествениот правобранител на самоуправањето за општините Прилеп и Крушево во Прилеп му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот, оспорената одлука била противуставна и незаконита затоа што била донесена од работничкиот совет на основната организација на здружениот труд, а не од работниците со референдум.

4. На седницата Судот утврди дека оспорената одлука е донесена од работничкиот совет на означената основна организација и дека со неа е предвидено на сите вработени во оваа основна организација да им се зголеми личниот доход за по 50 бода на секој вработен сметано од 1 септември 1981 година.

Со членот 463 од Законот за здружен труд е предвидено работниците во основната организација со референдум да одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка на работниците. Од оваа законска одредба несомнено произлегува дека одлучувањето за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи е неотуѓиво право на работниците во основната организација на здружениот труд и дека тие овие основи и мерила ги утврдуваат со самоуправен општ акт кој го донесуваат со референдум.

Со оглед на тоа што оспорената одлука ја донел работничкиот совет, а не работниците со референдум, Судот оцени дека таа е во спротивност со членот 463 од Законот за здружениот труд.

На основа изнесеното Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 221/81
23 јуни 1982 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

Огласен дел

ЗАГУБЕНИ ПЕЧАТИ

Загубениот тркалезен печат под назив: „Собрание на општина Титов Велес — Одделение за општествени приходи“ се огласува за неважен. (4642)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните
загубени документи:

Сертификат за уплатено 145.000,00 динари бр. 0206432, издаден од Народна банка на Југославија, Војни сервис — Београд, на име Бошко Димовски, бул. „Илинден“ бр. 89/35, Скопје. (3471)

Чекови од 124929-124930, издадени на ден 16. XI. 1981 од Љубљанска банка — Основна банка — Скопје, на име Попоски Мирослав, ул. „29 Ноември“ бр. 5-а, Скопје. (3326)

Воена книшка на име Мидаим Саипи, с. Романовце, Куманово. (4606)

Инвалидска книшка за повластено возење на име Ристе Витанов, ул. „Х. Карпош“ бр. 59, Штип. (4754)

Воена книшка на име Јанче Витановски, с. Прелубиште, Тетово. (4754)

Воена книшка издадена од Толмин на име Георгиевски Борис Цане, с. Осиче, Крива Паланка. (4769)

Свидетелство за VIII одделение, издадено од ЦОУ с. Огут на име Георгиевски Борис Цане, с. Осиче, Крива Паланка. (4769)

Воена книшка на име Мирче Л. Трпковски, с. Тетово. (4796)

Воена книшка на име Идриз Идризи, ул. „127“ бр. 12, Тетово. (4808)

Пасош на име Татјана Јованова ул. „Вера Цивири“ бр. 8/II, Штип. (4811)

Режиска карта, издадена од ЖТП — Скопје на име Глигор Георгиевски, ул. „М. Х. Јасмин“ бр. 18/3, Скопје. (4815)

Воена книшка АШ 06928, издадена од ОВР Делчево на име Симовски Љубе ул. „Благој Стојменов“ бр. 9, Делчево. (4824)

Оружен лист бр. 30, издаден од ОВР — Македонски Брод на име Мицкоски Милетија, с. Русјаци, Македонски Брод. (4826)

Оружен лист бр. 29, издаден од ОВР — Македонски Брод на име Милетија Мицкоски, с. Русјаци, Македонски Брод. (4827)

Чековна карта бр. 1723677 на име Бакир Алиспахиќ, плоштад „М. Тито“ бр. 35/1/8 — Куманово. (4856)

Воена книшка бр. АР-51545 на име Аметџија Авџиќ, с. Чelopeк, Тетово. (4865)

Воена книшка на име Павле Апостоловски, с. Д. Седларце, Тетово. (4865)

Воена книшка на име Зендел Бафтијари, с. Чelopeк, Тетово. (4874)

Воена книшка на име Назми Фазали, с. Г. Колник, Тетово. (4875)

Воена легитимација на име Димко Димков, бул. ЈНА бр. 18/7, Штип. (4880)

Пробни таблица на име Шефкет Муслија, с. Оризаре — Куманово. (4933)

Воена книшка на име Каба Веби, с. Велешта, Струга. (4933)

Штедна книшка бр. 10208-26 на име Тасе Тасев, ул. „Тризла“ бр. 42, Прилеп. (4940)

Воена книшка на име Илија Ангелески, с. Забрчани, Прилеп. (4941)

Возачка дозвола на име Иван Панџијев, ул. „Трст“ бр. 35, Штип. (4944)

Сертификат бр. 0207071-2 од 31. III. 1982 година на износ од 145.000,00 динари за возило „101 С“, издаден од Аутобанка — Крагујевац на име Киро Додевски, с. Ранковци, Крива Паланка. (4949)

Свидетелство за VIII одделение на име Мидхар Селими, с. Топлица, Гостивар. (6151)

Свидетелство на име Амита Бајрам, с. Глоби, Тетово. (6152)

Свидетелство за I клас на име Васко Ристоски, с. Беловиште, Тетово. (6153)

Свидетелства за III и IV клас на име Емри Фидан, с. Бањица, Гостивар. (6154)

Диплома за завршено средно образование на име Емри Фидан, с. Бањица, Гостивар. (6155)

Свидетелство за I и II клас на име Азири Садин, Гостивар. (6156)

Воена книшка на име Благоја Михајловски, Скопје. (6157)

Воена книшка на име Ѓуро Ѓоргиевски, с. Кадино, Скопје. (6158)

Свидетелство од III и IV година на име Митре Трајковски, Скопје. (6159)

Свидетелство за II година на име Снежана Давитковска, с. Мамутчево, Титов Велес. (6160)

Диплома за КВ електричар на име Љупчо Стојановски, ул. „В. Карангелески“, бр. III/32, Битола. (6163)

Свидетелство за I година на име Тихомир Цветковиќ, с. Табановце, Куманово. (6164)

Здравствена легитимација на име Камбери Емине, ул. „Правда Спасовска“, бр. 2, Куманово. (6166)

Здравствена легитимација на име Петко Јовчевски, ул. „Вера Которка“ бр. 20, Куманово. (6166)

Здравствена легитимација на име Драган Стојановски, ул. „Ѓорче Петров“, бр. 37, Куманово. (6168)

Работна книшка на име Зора Стефановска, н. Карпош, бр. 32, Куманово. (6168)

Здравствена легитимација на име Цветанка Јаневска, с. Мургаш, Куманово. (6169)

Здравствена легитимација на име Рамадани Шенаси, с. Липково, Куманово. (6170)

Свидетелства за III и IV година на име Асип Исмаили, ул. „Бл. и Гуне“, бр. 40, Куманово. (6171)

Диплома за завршена гимназија на име Асип Исмаили, ул. „Бл. и Гуне“, бр. 40, Куманово. (6171)

Здравствена легитимација на име Ивановски Гуте, с. Шоп. Рударе, Кратово. (6172)

Лична карта на име Ивановски Гуте, с. Шоп. Рударе, Кратово. (6173)

Работничка книшка на име Раиф Таироски, с. Преглово М. Брод. (6174)

Свидетелство за IV одделение на име Румена Коцева, с. Долно Врановци, Титов Велес. (6175)

Свидетелство за VIII одделение на име Драгица Ѓорѓиевска с. Башино село, Титов Велес. (6176)

Свидетелство на име Љубенка Тракоска, ул. „4 јули“, бр. 4, Титов Велес. (6177)

Работничка книшка на име Олга Анастасиеска, Гостивар. (6178)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мемети Бесиме, с. Раковец, Тетово. (6179)

Земјоделска здравствена легитимација на име Мемети Шилибарие, с. Раковец, Тетово. (6180)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шасиме Сулејмани, с. Раковец, Тетово. (6181)

Земјоделска здравствена легитимација на име Сулејмани Муламет, с. Раковец, Тетово. (6182)

Свидетелство за завршен испит на име Зоран Николовски ул. „Караорман“, бр. 26, Тетово. (6184)

Диплома за завршена гимназија на име Јакупи Љаџиф, с. Г. Речица, Тетово. (6184)

Свидетелства за II, III и IV година на име Неџири Зулкуфи, ул. „Ѓорче Петров“ бр. 32, Тетово. (6185)

Свидетелства за III и IV година и диплома за завршено средно образование на име Адеми Џелал ул. „И. Л. Рибар“ бб. Тетово. (6186)

Здравствена легитимација на име Шериф Берзат, ул. „К. Ј. Питу“ бр. 103, Тетово. (6187)

Земјоделска здравствена легитимација на име Кефеире Бафтијари, с. Одри, Тетово. (6188)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рабије Бафтијари, с. Одри, Тетово. (6189)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рабије Бафтијари, с. Одри, Тетово. (6189)

Земјоделска здравствена легитимација на име Емине Бафтијари, с. Одри, Тетово. (6190)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зурафет Бафтијари, с. Одри, Тетово. (6191)

Здравствена легитимација на име Идризи Пајазит, с. Озормиште, Тетово. (6192)

Здравствена легитимација на име Рамадани Шекибе, ул. „В. Тоска“, бр. 167, Тетово. (6193)

Свидетелство за завршен испит на име Деим Беџети, Тетово. (6194)

Свидетелство за II година на име Ведат Цсфари, с. Желино, Тетово. (6195)

Свидетелство за II, III и IV година на име Незири Бурханедин, ул. „Б. Кидрич“, бр. 47, Тетово. (6196)

Свидетелство за завршено VIII одделение на име Даница Димитрова ул. „Никола Вапцаров“, бр. 27, Кочани. (6197)

Лична карта на име Киро Точев, ул. „Страшо Пинџур“, бр. 1/2, Винаца. (6198)

Диплома на име Васка Атанасова, с. Блатец, Винаца. (6199)

Свидетелство за II година на име Ленче Стоjkова, с. Подарец, Радовиш. (6200)

Работна книшка на име Раде Коцев, с. Орао-Свидетелство за VIII одделение на име Сашо Сековски, Скопје. (6629)

Свидетелство на име Асани Бари, с. Корошиште, Струга. (6630)

Свидетелство за II година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ на име Димитриевски Славе, Титов Велес. (6631)

Студентски индекс, на име Димитровски Никола, с. Градско. (6632)

Свидетелство за завршен II клас, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“, Т. Велес на име Иванова Илинка, с. Отовица, Титов Велес. (6633)

Свидетелство за II година, издадено од УЦСО „К. Неделковски“ на име Атансов Димо, Титов Велес. (6634)

Свидетелство за III година на име Стојан Богески, Титов Велес. (6635)

Документ на име Стево Андов, Титов Велес. Свидетелство на име Мирјана Јакимова, Титов Велес. (6637)

Свидетелство за II година гимназија на име Драгослав Поп — Андонов, Титов Велес. (6638)

Работна книшка на име Василка Илиевска, Кавадарци. (6639)

Свидетелство за VIII одделение на име Цафер Исмали, с. Желино, Тетово. (6640)

Свидетелство за VIII одделение на име Нухиу Шерафет, с. Боговиње, Тетово. (6641)

Свидетелство за VIII одделение на име Ирфан Пајазити, с. Челопек, Тетово. (6642)

Свидетелства за I, II, III и IV година гимназија на име Нури Мемши, с. Д. Палчиште, Тетово. Диплома, издадена од гимназија на име Нури Мемши, с. Д. Палчиште, Тетово. (6644)

Свидетелство за I година на име Рамадан Мерјем, Тетово. (6645)

Свидетелство за II година, гимназија на име Агим Зибири, с. Д. Палчиште, Тетово. (6646)

Здравствена легитимација на име Сабри Агифи, с. Порој, Тетово. (6647)

Здравствена легитимација на име Цевдет Иљази, с. Доброште, Тетово. (6648)

Свидетелства за I и II клас, издадени од гимназија на име Исеини Земјди, с. Цепчиште, Тетово. Работна книшка на име Амети Асан, с. Пршовце, Тетово. (6650)

Диплома за средно образование на име Јонуз Зејнели, с. Шипковица, Тетово. (6651)

Свидетелство за VIII одделение на име Чаниевска Билјана, Берово. (6652)

Свидетелство за VIII одделение на име Ѓорѓи Јанковски, Винаца. (6653)

Здравствена легитимација на име Трајковска Лазаринка, Винаца. (6654)

Здравствена легитимација на име Семра Адилска, Винаца. (6655)

Свидетелство за III година на име Валериј Илиевски, Пробиштип. (6656)

Свидетелства за I, II, III и IV година средно техничко училиште на име Здравко Стојанов, с. Истибања, Кочани. (6657)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Андреа П. Андоновски, Скопје. (6658)

Свидетелство за I година, издадено од ЕМУЦ — Прилеп, на име Илија Грачевски, Прилеп. (6659)

Свидетелство за II година, издадено од Економското училиште во Прилеп на име Крстеска Татјана, Прилеп. (6660)

Свидетелство за IV одделение на име Иваноски Драшко, Прилеп. (6661)

Свидетелство за IV одделение на име Борис Стојаноски, с. Бонче, Прилеп. (6662)

Свидетелство за II клас на име Димче Трајковски, Прилеп. (6663)

Свидетелство за VI одделение на име Бејат Абдулоски, Прилеп. (6664)

Свидетелство за I година на име Азиру Кенон, с. Черкези, Куманово. (6130)

Здравствена легитимација на име Трајанка Саревска, ул. „Ѓорче Петров“ бб, Куманово. (6131)

Свидетелство на име Зоран Трајковски, ул. „Д. Туцовик“, Куманово. (6132)

Свидетелство на име Видослав Стојковски, с. Секулица, Кратово. (6133)

Уверение на KB бравар на име Русе Пешевски, ул. „Прохор Пчински“, бр. 22, Кр. Паланка. Здравствена легитимација на име Коле Спасов, Кратово. (6135)

Свидетелство за VIII одделение на име Венцо Стојковски, с. Секулица, Кратово. (6136)

Свидетелство за IV година на име Доче Станковски, с. Подржиќоњ, Кр. Паланка. (6137)

Свидетелство за I клас на име Ајвази Садри, с. Горно Седларце, Тетово. (6138)

Свидетелства за V, VI, VII и VIII одделение на име Лутвиум Мухамет, с. Доброште, Тетово. Свидетелство за завршено средно образование на име Акиф Гафури, с. Доброште, Тетово. (6140)

Свидетелство за I, II, III и IV година и свидетелство за завршено средно образование на име Адили Шенаси, ул. „154“, бр. 7, Тетово. (6141)

Здравствена легитимација на име Џамиље Абдулахи, с. Пирок, Тетово. (6142)

Свидетелства за I, II, III и IV година и диплома за завршено средно образование на име Зибер Муареми, с. Шипковица, Тетово. (6143)

Здравствена легитимација на име Рами Речеши, с. Селце, Тетово. (6145)

Здравствена легитимација на име Лезам Бајрами, с. Селце, Тетово. (6146)

Свидетелство на име Гарип Мисими, с. Палчиште, Тетово. (6147)

Здравствена легитимација на име Јусуф Мустафа, с. Теарце, Тетово. (6148)

Свидетелство за IV одделение на име Хазби Рамадани, с. Добридол, Гостивар. (6149)

Здравствена легитимација на име Кефсет Бељуми, ул. „Бајрам Шабани“, бр. 28, Куманово. Здравствена легитимација на име Чамиље Мирибани, с. Пирок, Тетово. (6237)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зекири Зебиде, с. Каменјане, Тетово. (6238)

Земјоделска здравствена легитимација на име Зекири Харијете, с. Каменјане, Тетово. (6239)

Земјоделска здравствена легитимација на име Адеми Сарвет, с. Каменјане, Тетово. (6240)

Лична карта на име Јаја Салим, с. Одри, Тетово. (6241)

Земјоделска здравствена легитимација на име Есад Зекири, с. Каменјане, Тетово. (6242)

Земјоделска здравствена легитимација на име Љума Низмет, с. Каменјане, Тетово. (6243)

Земјоделска здравствена легитимација на име Салиме Зекири, с. Каменјане, Тетово. (6245)

Земјоделска здравствена легитимација на име Сервет Зекири, с. Каменјане, Тетово. (6246)

Земјоделска здравствена легитимација на име Исније Зекири, с. Каменјане, Тетово. (6247)

Земјоделска здравствена легитимација на име Селам Зекири, с. Каменјане, Тетово. (6248)

Земјоделска здравствена легитимација на име Аким Зекири, с. Каменјане, Тетово. (6249)

Свидетелство за VIII одделение на име Речеп Речеши, с. Врапчиште, Гостивар. (6250)

Работна книшка на име Ванчо Пандуроски, ул. „Скопска“ бр. 97, Кочани. (6252)

Здравствена легитимација на име Душко Механџиоски, Винаца. (6253)

Свидетелство за VI одделение на име Мита Костадинова, Кочани. (6254)

Борна книшка на име Тајур Нуредини, Скопје. (6255)

Пасош на име Ордан Петрески, с. Трострци, Прилеп. (6256)

Свидетелство за I клас на име Кајметка Асаноска, ул. „Д. Завој“, бр. 23, Прилеп. (6259)

Здравствена легитимација на име Дане Мамутовски, ул. „Веселин Маслеша“, бр. 2, Куманово. (6260)

Работна книшка на име Османи Кемал, с. Дојане, Куманово. (6261)

Здравствена легитимација на име Бобан Арсовски, ул. „Бајрам Шабани“, бр. 96, Куманово. (6262)

Здравствена легитимација на име Авни Мура-ти, ул. „Крсте Мисирков“, бр. 28, Куманово. (6263)

Здравствена легитимација на име Бранко Ми-тровски, ул. „Драган Стопаревик“, бр. 92-а, Кума-ново. (6264)

Здравствена легитимација на име Јордан Та-сик, с. Ст. Негоричане, Куманово. (6265)

Здравствена легитимација на име Александар Тасик, с. Ст. Негоричане, Куманово. (6266)

Здравствена легитимација на име Катица Пет-ковска, ул. „III Македонска ударна бригада“, бр. 28, Куманово. (6267)

Здравствена легитимација на име Марјан Кра-левски, Куманово. (6268)

Диплома за средно училиште на име Рамиз Сулејман, Куманово. (6269)

Свидетелство за III и IV клас на име Сулеј-ман Рамиз, ул. „Вања Петасова“, бр. 4-а, Кума-ново. (6270)

Здравствена легитимација на име Димчевик Драгомир, с. Ст. Нагоричане, Куманово. (6271)

Свидетелство за VIII одделение на име Симо Цветковски, с. Живалево, Кратово. (6272)

Свидетелство за VIII одделение на име Миесер Дервиш, с. Делогожда, Струга. (6273)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Асим Насуфоски, с. Преглово, Македонски Брод. (6274)

Свидетелство за I, II и III година на име Гли-гор Петров, Титов Велес. (6275)

Свидетелство за завршен испит на име Коста-дин Каракашев, ул. „Првوماјска“, бр. 36, Титов Велес. (6276)

Свидетелство за VIII одделение на име Дими-тар Атанасовски, с. Иванковци, Титов Велес. (6277)

Свидетелство за VI одделение на име Јован Иванов, Титов Велес. (6278)

Здравствена легитимација на име Шефки Ис-маили, с. Целиште, Тетово. (6279)

Лична карта на име Малик Исмаили, с. Г. Ре-чица, Тетово. (6280)

Свидетелство за III година на име Јусуфи Ме-рите, Тетово. (6281)

Диплома на име Ружди Хашиди, Тетово. (6282)

Свидетелство за завршен испит на име Муста-фа Беадини, с. Каменане, Тетово. (6283)

Свидетелство за завршен испит на име Зоран Кировски, Гостивар. (6284)

Свидетелство за IV година на име Демири Рустем, с. Беловиште, Гостивар. (6285)

Свидетелство за IV одделение на име Рамизе Емрулаи, Гостивар. (6286)

Свидетелство за VIII одделение на име Нури-ман Мустафаи, с. Балиндо, Гостивар. (6287)

Свидетелство за I година на име Крум Котев, ул. „Ј. Сандански“, бр. 20, Делчево. (6288)

Свидетелство од III година на име Ванчо Пан-дуроски, ул. „Скопска“, бр. 92, Кочани. (6289)

Уверение за завршен шивачки курс на име Здравка Клименкова, ул. „Лазар Андонов“, бр. 31, Кочани. (6290)

Здравствена легитимација на име Киро Ива-нов, Винаца. (6291)

Диплома на име Мустафа Гази, с. Неготино, Гостивар. (6291)

Свидетелства за I и III година на име Станчо Богатинов, ул. „Цветан Димов“, бр. 20, Кочани. (6292)

Ученичка книшка за средно училиште на име Станчо Богатинов, ул. „Цветан Димов“, бр. 20, Ко-чани. (6293)

Свидетелство за VIII одделение на име Раде Крстески, с. Тополчани, Прилеп. (6294)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ Технолошки факултет — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на наставници во сите наставнички звања по следните наставни области и подрач-ја:

1. Наставник од областа на горење, горива и печки (реизбор);

2. Еден наставник од областа на синтетски про-изводи, подрачје процеси на секундарни петрохе-миски производи;

3. Еден наставник од областа на синтетски про-изводи, подрачје основни процеси во технологијата на синтетски производи;

4. Еден наставник од областа на синтетски про-изводи, подрачје технологија на базни органски производи.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и Правилникот за избор и реизбор на настав-ници и соработници на Факултетот.

Кандидатите со молбата да приложат: диплома за завршено образование, список на објавени тру-дови, како и примерок од трудовите и посебно на-пишана куса биографија.

Пријавите со приложената документација, кан-дидатите можат да ги достават секој работен ден во Архивата на Факултетот или преку пошта.

Конкурсот е отворен 30 дена од денот на об-јавувањето. (246)

Врз основа на член 95 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 17/79) и член 273 од Статутот на општина Кратово, Собра-нието на општина Кратово, на заедничка седница на Соборот на здружениот труд, Општествено-по-литичкиот собор и Соборот на месните заедници, одржана на 9 јули 1982 година, донесе

О Б Ј А В А ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЕДЕН СУДИЈА ВО ОПШТИНСКИОТ СУД ВО КРАТОВО

1. Се објавува дека во Општинскиот суд во Кратово се врши избор на претседател и еден су-дија на Општинскиот суд во Кратово.

2. Кандидатите, покрај општите услови пред-видени со Законот, треба да ги исполнуваат и след-ните посебни услови:

— да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;

— да имат положен правосуден испит;

— да поседуваат морално-политички квалитети за вршење на судска функција.

Молбите (пријавите) заедно со доказите дека ги исполнуваат пропишаните услови се доставу-ваат до Комисијата за избор и именување на Соб-ранието на општина Кратово.

3. Објавата е отворена 15 дена од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Кратово“ и „Службен весник на СРМ“. (245)

СОДРЖИНА		Страна
362. Одлука за помилување на осудени лица	569	
363. Уредба за пропишување посебни услови и критериуми во организациите на здружениот труд за продолжување на рокот од член 31 од Законот за заштита на воздухот од загадување	569	
364. Одлука за ооврската за доставување ценовник за поодделни производи и услуги на Републичкиот комитет за работи на цените, заради заверка	571	
365. Одлука за изменување на Одлуката за премија на пченица за родот во 1982 година	572	
366. Решение за разрешување и именување началник и членови на Републичкиот штаб за цивилна заштита	572	
367. Решение за давање согласност за именување директор на Центарот за странски јазици — Скопје	573	
368. Решение за повторно назначување потсекретар за јавна безбедност во Републичкиот секретаријат за внатрешни работи	573	
369. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за финансии	573	
370. Решение за назначување помошник на републичкиот секретар за финансии	573	
371. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар	573	
372. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за економски односи со странство	574	
373. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар	574	
374. Решение за назначување советник на претседателот на Републичкиот комитет за општостопански работи и пазар	574	
375. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика	574	
376. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика	574	
377. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за здравство и социјална политика	574	
378. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за образование и наука	575	
379. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука	575	
380. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за образование и наука	575	
381. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура	575	
382. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за култура	575	
383. Решение за назначување потсекретар во Републичкиот комитет за меѓународни односи	575	
384. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за меѓународни односи	576	
385. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за информации	576	
386. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација	576	
387. Решение за назначување помошник на претседателот на Републичкиот комитет за законодавство и организација	576	
388. Решение за давање согласност за именување директор на Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ — Скопје	576	
389. Решение за утврдување престанување на функцијата претседател, заменик претседател и членови и за именување претседател, заменик претседател и членови на Координациониот одбор за организациите на здружен труд кои вршат работи на надворешно-трговскиот промет	576	
390. Решение за утврдување престанување функцијата член и заменик член и за именување член и заменик член на Управниот одбор на Фондот за финансирање на зголемувањето на вработеноста во стопански недоволно развиените и во изразито емиграционите подрачја на СФРЈ	577	
391. Правилник за изменување на Правилникот за формата и содржината на пловидбената дозвола и регистарските таблици и начинот на издавањето на пловидбената дозвола и регистарските таблици	577	
392. Решение за одобрување на учебникот Географија за I клас на средното образование	578	
393. Решение за одобрување на учебникот Послужување	578	
394. Решение за одобрување на учебникот Микробиологија на прехранбени производи	578	
395. Решение за одобрување на учебникот Математика за V одделение	578	
396. Решение за одобрување на учебникот Основи на техниката и производството за V одделение	578	
397. Решение за одобрување на учебникот Технологија за прехранбени производи — овошје и зеленчук	579	
398. Решение за одобрување на учебникот Технологија на боене и печатење	579	
399. Решение за одобрување на учебникот Испитување на текстилот	579	
400. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 31/82 од 17 јуни 1982 година	579	
401. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 198/81 од 23 јуни 1982 година	580	
402. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 221/81 од 23 јуни 1982 година	580	